



Македонија

Предмет: Покана за учество на работилницата

**„Електронска размена на податоци во деловното работење ( EDI- Electronic Data Interchange)“ на 29.03.2012 (четврток), во 10:00 часот, во просториите на GS1 Македонија, ул. „Маршал Тито“, бр. 19 – Скопје, на 5 кат.**

GS1 Македонија, во желба да излезе во пресрет на потребите на своите членки, а истовремено и на потенцијалните членки, бесплатно ја организира работилницата на која ќе се стекнете со нови сознанија за електронската размена на податоците (размена на порачки, фактури, испратници) помеѓу учесниците во трговијата.

GS1 системот е единствен меѓународен систем на стандарди за идентификација на производите, услугите, транспортните единици, средствата и локациите. Тој овозможува ефикасно управување со глобалните мулти-индустриски текови во синџирот на понудата и побарувачката, ги олеснува деловните трансакции и процесот на електронската трговија, со можност за комплетна евиденција и следење на текот на деловните трансакции. GS1 стандардите се интегрална карактеристика на начинот на водење на бизнисот во светот. Компаниите што ги користат GS1 стандардите во своето работење, многу побрзо, поточно и поефикасно ги идентификуваат производите, ги разменуваат податоците по електронски пат и склучуваат зделки со деловните партнери низ целиот свет.

Електронската комерција, како најсовремен начин на трговија со производи и услуги по електронски пат, овозможува поширок пласман на производите, подобар квалитет на услугите, скратено времетраење на циклусот, добивање подобри резултати од сите досега познати форми на тргување.

***Предностите на електронското работење се: зголемена брзина на податоците, намалување на мануелната работа, намалување на трошоците за внес на податоците, автоматизација на ликвидатурата на сметките и плаќањата, намалување на грешките во податоците и во процесите, средени матични податоци за артиклите и за партнерите, автоматизација на превземање на стоката во магаџините, оптимизација на залихите и нивно намалување поради можноста за оптимално планирање на набавките и на производството, зголемен рејтин кај поголемите партнери.***

Презентацијата за електронското работење ќе ја обави реномираната компанија PANTEON GROUP, ДОО, со седиште во Крањ, Р. Словенија, која е ексклузивен франшизен партнер на GS1 Austria eXite, специјализирана за пазарите на бившите југословенски простори. Има формирано и фирми PANTEON PLUS, ДОО во Хрватска и Србија, а наскоро ќе формира и македонска фирма.

Со почит,

Слаѓана МИЛУТИНОВИЌ

Извршен директор на GS1 Македонија

GS1 Македонија

Маршал Тито 19

1000 Скопје

Т +389 (0)2 32 54 250

Ф +389 (0)2 32 54 254

gs1mk@gs1mk.org.mk

[www.gs1mk.org.mk](http://www.gs1mk.org.mk)